

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Напреден солфеж			
2.	Код	4FU207712			
3.	Студиска програма	Теорија на музиката и музичка педагогија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за музичка уметност – Катедра за теорија на музиката и музичката педагогија, Катедра по џез студии,			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус			
6.	Академска година / семестар	2012-13/I	2.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Вон.проф. Др. Илчо Јованов			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): <ul style="list-style-type: none"> - Унапредување на способноста за препознавање на комплексни интервалски етруктури - Развивање на способноста за препознавање на атонални и дисонантни мелодии - Развивање на музичката меморија - Унапредување на способноста за препознавање на полифони структури 				
11.	Содржина на предметната програма: <ul style="list-style-type: none"> - Атонални вежби - Дисонантни интервали - Трогласни вежби 				

12.	Методи на учење: музички вежби, музички диктат.			
13.	Вкупен расположив фонд на време	101 часови		
14.	Распределба на расположивото време	12 часови – предавања 12 часови - вежби 77 часови – други форми на активности		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	12 часови
		15.2.	Вежби	12 часови
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	38 часови
		16.2.	Самостојни задачи	10 часови
		16.3.	Домашно учење	23 часови
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Проектна задача		30 бодови
	17.2.	Семинарска работа (презентација: писмена и усна)		50 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5(F)
		од 51 до 60 бода		6 (E)
		од 61 до 70 бода		7(D)
		од 71 до 80 бода		8(C)
		од 81 до 90 бода		9(B)
		од 91 до 100 бода		10(A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација		

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Ја обезбедува наставникот			
	2.				
	3.				
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.				
	2.				
	3.				